

"Мистер компани" може да се пофали и со издавањето на индивидуални ЦД, меѓу кои се двата албума на Ферус Мустафов, долгогодишен музичар и инструменталист, под наслов "Чочеци со Ферус" и "Џез фолк денс", каде што се измешани различни музички жанрови, потоа изданието кое претставува микс од најслушаните песни од кариерата на дуетот "Селимова-Желчевски", новото ЦД од групата "Идоли" предводено од Саит, како и изданијата на групата "Мераклии", на пејачите Орце Стефковски и на Анета Наковска.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

15 ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА НА "

на музички план, "Мистер Компани" од 1991 година почна со собирање народни и староградски песни од сите краеве на Македонија, со цел да ги овековечи со носачи на звук и слика. Целта е јасна, а се однесува на продолжување на македонската традиција преку старата македонска народна песна, нејзина промоција и пласман до сите краеве на светот. Како резултат на оваа идеја се изродија музичките колекции: "Антологија на македонската народна песна", "Фолк спомени од Македонија", "Македонски патриотски песни", "Македонски народни песни", "Македонски староградски песни".

НАРОДНО БОГАТСТВО

Директорот на "Мистер компани", господинот Зоран Дамјановски говореше за "раѓањето" на "Мистер Компани", за проектите на куќата за негување на класичниот македонски народен мелос, но и напорите за промовирање нови ѕвезди на македонската фолк сцена.

"Компанијата е основана во 1991 година и оттогаш студиозно почна да ја следи народната музика, и кога станува збор за македонското народно творештво и за новосоздадените песни во Македонија. Покрај тоа постојано е во потрага да изнајде решение како на вистински начин на јавноста да ѝ го претстави македонското народно бо-

и забавна музика. "Мистер компани" постојано издава компилации и колекции - додава Дамјановски - со кои сака сеопфатно да го претстави богатиот македонски мелос. Но, компанијата е во состојба да издава и поспецијализирани изданија. Едно такво издание е '100 македонски фолк песни' на едно ЦД. Исто така, од новата серија на изданија под наслов 'Најубави македонски народни песни' излезено е првото од планираните шест. 'Мистер компани' има соработка и со 'Тетовскиот фолк фест', а во поново време компанијата почна да произведува изданија во т.н. 'слип кејс' пакување, кои се отпечатени во австриската фирма 'Sony'. Последното е 'Македонска етно музика' во кое се опфатени обработки на народни песни и ора во кои провејуваат македонската тематика, дух и менталитет".



120 ИЗДАНИЈА ВО АРХИВАТА НА "МР КОМПАНИ"

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ТРАДИЦИЈАТА ПРЕКУ СТАРАТА МАКЕДОНСКА НАРОДНА ПЕСНА

Продукциската куќа "Мистер компани" од Гостивар, чија специјалност е издавање на носачи на звук и слика, со содржини од областа на народната музика, ги презентираше продукциската програма на куќата во последниве 12 месеци, како и најновите ЦД и ДВД изданија на македонски музички исполнители и групи од народната музика.

Водејќи се од сопствените инстинкти и почитувајќи ги вредностите на македонското народно творештво, особено

гатство, притоа водејќи сметка за музичкиот и за продукцискиот квалитет, имајќи ги предвид несредените состојби кога се работи за непочитувањето на авторските права. Сите наши изданија се со заштитени авторски права", вели директорот Дамјановски.

Како резултат на 15-годишната музичко-издавачка дејност, компанијата може да се пофали со издадени 120 наслови на ЦД, 15 наслови на ДВД, 20 наслови на ВХС касети и 150 наслови на музички касети со македонска народна

"Мистер компани" може да се пофали и со издавањето на индивидуални ЦД, меѓу кои се двата албума на Ферус Мустафов, долгогодишен музичар и инструменталист, под наслов "Чочеци со Ферус" и "Џез фолк денс", каде што се измешани различни музички жанрови, потоа изданието кое претставува микс од најслушаните песни од кариерата на дуетот "Селимова-Желчевски", новото ЦД од групата "Идоли" предводено од Саит, како и изданијата на групата "Мераклии", на пејачите Орце Стефковски и на Анета Наковска.

МИСТЕР КОМПАНИ" ОД ГОСТИВАР



**ДИРЕКТОРОТ ДАМЈАНОВСКИ,
ЗАДОВОЛЕН ОД РАБОТАТА**



**ЕТНОМУЗИКА, ЧОЧЕЦИ И
НОВОСОЗДАДЕНИ ПЕСНИ**

НОВИ ИЗДАНИЈА

Како што информираше директорот Дамјановски, "Мистер компани" е посотјано и во потрага по нови таленти. Како резултат на таа активност се дебитантските изданија на Анета Ефтимова и на Јордан Митев. Компанијата одлучи дел од нејзината продукција, оние изданија кои се злоупотребуваат, да може да им ги претстави на своите слушатели, да ги издаде по многу ниски цени, кои се слични дури и со оние на нелегалните музички производи, а со цел што е

можно повеќе да придонесе за замирање на пиратеријата.

"Исто така, компанијата засилено работи и на промоција на македонската народна музика надвор од Македонија, при што лиценцирани изданија се издадени и се продаваат секаде во светот, во Северна Америка, Западна Европа... Имаме континуирана соработка со странски партнери, чии производи ги дистрибуираме во Македонија, а наши лиценцирани изданија се објавени во светот под наслов: 'Ора и чочеци' (плек оркестар 'Агушеви'), 'Чочеци' (плек оркестар 'Малешевски Мелос'), 'Најдоброто од Македонија', 'Учители на хармо-

ника', 'Глобални жени', 'Срцето на Балканот - Македонски свадбарски песни', 'Македонски чочеци', 'Водич кон музиката од Балканот', истакнува Дамјановски.

По повод својот јубилеј "Мистер компани" му подари на Институтот за фолклор 120 ЦД со разновидна македонска народна музика. Институтот за фолкор како институција која ги негува македонските традиции е природен партнер на "Мистер компани", при што се изразува желба за натамошна блиска соработка меѓу тие две институции. Се надеваат дека овие ЦД-а ќе се искористат за научно-истражувачки цели.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за **2005** година ќе го добиете засега **Единственоото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печативата форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и по завршување на процедурата за неговото вистапирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минало до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен ПРАКТИКУМ** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

**Сето ова во рамките на истата
цена од само 14.700 денари.**

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплатата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корници, со подигнати листови и основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на провеси
- Надоместоци
- Провиси
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стпки
- Плати
- Други информации
- Курсни листи

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со одвајред дадена шифра.

Користете ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР 2 **16 ДОПОЛУВАЊА**

Со помош,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ
12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка
со преку
300
страници и
16
дополнувања

1 Специјално
издание
НОВО

2 Мултимедијални CD-а

**САМО ЗА
14.700 ДЕН**